

# Извештај за учество на собранија на акционери за месец октомври 2015 година

Ноември, 2015 година

# ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА

## I) Општ дел

Листа на издавачи чии хартии од вредност се стекнати со средства на пензиските фондови со кои управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје кои одржале собранија на акционери за месец октомври 2015 година.

Компанија	ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,21%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,14%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	4,78%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,05%
Датум на одржување на собранието		29.10.2015
Дневен ред	<b>I. Процедурален дел</b> 1. Отворање на Собранието. 2. Избор на работни тела: -Избор на Претседавач, -Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.  <b>II. Работен дел</b> 1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел. 2.Усвојување на Записникот од XXXIII-та седница на Собранието на акционери на Банката. 3.Предлог-одлука за измени и за дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со • пречистен текст на Статутот на Охридска банка АД Скопје 4. Предлог-одлука за измени и за дополнувања на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје со • пречистен текст на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје 5. Предлог-одлука за именување членови на Надзорниот Одбор на Охридска банка АД Скопје 6. Предлог-одлука за именување членови на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Ивана Николоска - Сектор за управување со средства	

## II) Посебен дел

### ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
<b>I. Процедурален дел</b>		
1. Отворање на Собранието.		
2. Избор на работни тела:		
-Избор на Претседавач,	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
-Записничар (Нотар) и Комисија за броење гласови.	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
<b>II. Работен дел</b>		
1. Утврдување на дневниот ред од работниот дел.	Претседавачот истакна дека дневниот ред е доставен во материјалите и бидејќи во предвидената постапка со Деловникот за работа со Собранието на банката нема предлози за дополнување истиот го стави на гласање и беше едногласно усвоен.	"ЗА"
2. Усвојување на Записникот од XXXIII-та седница на Собранието на акционери на Банката.	Записникот од XXXIII-та седница на Собрание на акционери на Банката, беше едногласно усвоен.	"ЗА"
3. Предлог-одлука за измени и за дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје со • пречистен текст на Статутот на Охридска банка АД Скопје	Едногласно беше одобрена и усвоена предлог одлуката за измени и за дополнувања на Статутот на Охридска банка АД Скопје од страна на присутните акционери и истите стапуваат во сила по давање согласност од Гувернерот на НБРМ.	"ЗА"
4. Предлог-одлука за измени и за дополнувања на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје со • пречистен текст на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје	Предлог-одлука за измени и за дополнувања на Кодексот за корпоративно управување на Охридска банка АД Скопје беше одобрена и усвоена едногласно од присутните акционери на Собранието.	"ЗА"
5. Предлог-одлука за именување членови на Надзорниот Одбор на Охридска банка АД Скопје	Присутните акционери едногласно ја одобрија и усвоија предлог-одлука за именување членови на Надзорниот Одбор на Охридска банка АД Скопје и тоа: 1. Алан Конус од Р. Франција и 2. Марија Русева од Р. Бугарија Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 (четири) години	"ЗА"
6. Предлог-одлука за именување членови на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје	Присутните акционери едногласно ја одобрија и усвоија предлог-одлука за именување членови на Одборот за ревизија на Охридска банка АД Скопје и тоа: 1. Алан Конус од Р. Франција и 2. Марија Русева од Р. Бугарија Мандатот на членовите на Одборот за ревизија трае 4 (четири) години	"ЗА"

Скопје,  
03.11.2015 година